



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

МОСКВА&САНКТ ПЕТЕРБУРГ

12.07-18.07.2020 / 26.07- 01.08.2020 / 09.08-15.08.2020 / 23.08-29.08.2020



1 ден: БЕЛГРАД - МОСКВА

Состанок на групата два часа пред поаѓање на аеродромот "Никола Тесла" во 04.30 часот. Лет со авиокомпанијата Air Serbia во 06.35 часот (JU 650). Пристигнувањето на аеродромот во Москва Шереметјево во 10:15 ч. **Панорамско разгледување на градот** со автобус: центарот на градот, Црвениот плоштад, Кремљ, Црквата на Василиј, Большој театарот, Црква на Исус Христос Спасителот, Новодевичанскиот Манастир, Видиковецот Врапчево брдо, Универзитетот "Ломоносов", Паркот на победата и други. (без влегување во објектите).. Трансфер до хотелот. **Факултативна програма: Посета на Московското метро** во вечерните часови, особено на некои од најубавите метро станици, кои наликуваат на музеи (мозаици, скулптури) (факултативно). **Ноќевање.**

2 ден: МОСКВА

Појадок. **Факултативна програма: Кремљ**, најстариот дел од историскиот центар на Москва, со извонредна убавина на архитектонски и уметнички комплекс. Прошетка по делот на црквата Успесение на Архангел, палатата каде се наоѓа ризницата на Царска Русија. Големо историското и уметничкото богатство на Московскиот Кремљ, кои се собрани во една збирка од која е настанат Музеот (Богатството од царска Русија), кој е под заштита на УНЕСКО. Посета на палатата на оружјето, ризницата на царска Русија. Попладне слободно време за одмор и индивидуални активности. **Факултативна програма: Вечерен разглед на Москва** по река-пловење со ексклузивниот брод-ресторан Radisson. **Ноќевање.**

3 ден: МОСКВА

Појадок. Факултативна програма: Сергиев пасад (поранешен Загорск, 70 километри од Москва), еден од најстарите и најголемите руски манастирски комплекси, поранешна резиденција на рускиот патријарх. Потоа, разглед на Тројствената лавра на Св. Сергеј. **Факултативна екскурзија кон Музеот Бородинската битка** - посветен на војната на Наполеон во 1812. Главен експонат на музејот е панорамаата, кое преставува огромно сликано платно со димензии 115 x 15м, кое виси во затворен круг и преставува еден од најтешките моменти на војната на Бородинското поле. Слободно време. **Ноќевање.**

4 ден: МОСКВА – САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Појадок. Трансфер до железничка станица. Патување за Санкт Петербург во 09.40 часот со современ воз Сапсан. Пристигнување во 13.30м часот. **Панорамско разгледување на градот:** Невски Проспект, Казанскиот Парламент, Кралскиот плоштад, Адмиралитетот, Василиевско острово, Ермитаж, Исакиевската катедрала, бронзеното Коњаник ... (без да се влезе во просториите). Трансфер до хотелот. Сместување. Слободно време. **Ноќевање.**

5 ден: САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Појадок. Факултативен излет-Крстрење по реката Нева, со специални бродови, прилагодени за минување низ каналите и ниските мостови, поради кои овој град го доби името Северна Венеција. Поглед кон знаменитостите на градот и неговата архитектура од легендарната река Нева, кое преставува големо доживување и ќе остане засекогаш врежано во вашите сеќавања. **Факултативен разглед на Петропавловската тврдина**, историското јадро на градот, Петропавловската Црква, каде се наоѓаат сите руски императори, почнувајќи со Петар I, Историскиот музеј на Санкт Петербург, познатиот затвор. **Ноќевање.**

6 ден: САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Појадок. Факултативна програма: Екскурзија до Петерхоф - Рускиот Версај, царската летна резиденција на Петар Велики. Разглед на Горниот и Долниот Парк и познатата фонтана со 250 позлатени скулптури. Разгледот вклучува прошетка по парковите, со прекрасен поглед кон Заливот на Финска, Санкт Петербург и Кронштат. **Факултативна програма до Пушкин-Царското Село** - летната резиденција на Екатерина Велика, замокот и прекрасниот парк со површина од 34 км2. Ентериерот на замокот fasciniра со сјајот на уметнички предмети изработени од полускапоцени камења, злато, портрети на

династијата Романови. По повод 300 - годишнината од основањето на Санкт Петербург заврши реконструкцијата на познатата Килибарска сала, која го врати некогашниот сјај на дворецот на Катерина. Слободно време. **Ноќевање.**

7 ден: САНКТ ПЕТЕРСБУРГ - БЕЛГРАД

Појадок. **Факултативна програма: Ермитаж**, разглед на еден од најголемите музеи во светот на Зимскиот дворец, со над 3 милиони експонати, со ремек-делата на Леонардо да Винчи, Тицијан, Ван Гог, Сезан, Пикасо Слободно време. Трансфер до аеродромот .Лет за Белград во 21:35 часот. Пристигнување во Белград во 23.20 часот.

МОСКВА & СТ.ПЕТЕРСБУРГ	12.07-18.07.2020
6 НОЌЕВАЊА СО ПОЈАДОК	26.07-01.08.2020
ХОТЕЛ ДЕЛТА 4 * / ХОТЕЛ МОСКВА 4 *	09.08-15.08.2020
	23.08-29.08.2020
Цена по лице во 1/2 соба на база ноќевање со појадок	825eur(51.150мкд)
Цена за деца 2-11,99 со 2 возрасни (на дополнителен кревет)	770 eur(47.440мкд)
Доплата за 1/1 (еднокреветна соба)	150 eur (9 300 мкд)
Доплата за полупансион (6 ноќевања)	80 eur (4 960мкд)

Цената влучува:

- Авионски карти според програмата;
- Белград – Москва
- Москва – Ст Петербург (воз)
- Ст Петербург – Белград
- аеродромските такси и задолжителното осигурување во авионскиот сообраќај (ска 123 € (7.626 мкд), кои е подложат на промени);
- Сместување во Москва – H.Delta 4* во двокреветна соба, со појадок
- Сместување во Ст.Петербург – Москва 4* во двокреветна соба, со појадок
- Трансфери според програмата;
- Разглед на Москва и Ст.Петербург
- Придружник на групата, локални водичи; организација на аранжманот
- Виза

Цената не вклучува:

- факултативни програми;
- индивидуални трошоци;

*****ЗА ПАТУВАЊЕТО ПОТРЕБЕН Е ВАЛИДЕН ПАСОШ 6 МЕСЕЦИ ОД ДАТУМОТ НА ВРАЌАЊЕ*****

Факултативна програма:

Москва

- Кремљ (делот на Кремљ и две православни цркви), **45 eur**
- Сергиев имот (поранешен Загорск) **45 eur**
- Прошетка на Московското метро **10 eur**
- Бородинска битка **35 eur**
- Крстарење по реката Москва **40 eur**

Ст.Петербург

- Ермитаж **45eur**
- Пушкин (Царското село)**55eur**
- Петерхоф, Горен и Долен парк**45eur**
- Петропавловска Тврдина **30 eur**
- Возење по реката Нева **30 eur**

➤ Сите цени вклучуваат: водич, автобуски превоз и влезници. За реализација на Пушкин (Царско село), Кремљ и Палатата на оружјето пријавување и плаќање е веднаш со правење на резервација во агенција.

ЗАРЕАЛИЗАЦИЈА НА АРАНЖМАНОТ ПОТРЕБЕН Е МИНИМУМ ОД 20 ПАТНИЦИ

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противвредност 1€=62 ден.

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ